



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Во балканските земји не е заштитено ниту едно малцинство, освен малцинството кое се состои од шпекуланти, офицери, големосопственици и правници, кои ја држат власта на целиот Балкански Полуостров".

"Распарчувањето на Македонија е злосторство и постојана закана за мирот во Европа".

Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ



ЛОНДОН ВО 1925 ГОДИНА

РАСПАРЧУВАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА Е ЗЛОСТОРСТВО



ВИЕНА ВО 1925 ГОДИНА

Распарчувањето на Македонија е злосторство и постојана закана за мирот во Европа, вели во писмениот одговор до "Балканска федерација" Англичанецот Том Винtringем.

Во балканските земји не е заштитено ниту едно малцинство, освен малцинството кое се состои од шпекуланти, офицери, големосопственици и правници, кои ја држат власта на целиот Балкански Полуостров.

За да им се стави крај на угнетувањата на етничките малцинства и на ривалствата меѓу балканските држави, пред сè, треба да се создаде федеративна република, која ќе го опфаќа целиот Балкан-

ски Полуостров. Таква форма на здружување не е можна додека на власт се сегашните режими, зошто секоја од овие влади претставува дел од населението кое живее од угнетување, од експлоатација и соперништво.

Партиите на Балканот треба да создадат траен и тесен сојуз, да дејствуваат заеднички како секции на иста меѓународна организација и да воспостават заедничка програма на економски и политички мерки, со цел да се мобилизираат работниците и селаните против сегашните влади, го завршува своето писмо Том Винtringем упатено до "Балканска федерација".

Том Х. Винtringем (1898-1949)



За време на Првата светска војна тој бил на студии. Го напуштил Балиол колеџот во Оксфорд и доброволно се пријавил во британската авијација. Со учеството во војната, се специјализирал како воен известувач и дописник од фронтот. Подоцна учествувал и во Шпанската граѓанска војна. Работел за многу весници. Напишал повеќе дела, претежно трудови околу политиката и воените работи. Ќе ги спомнеме најважните: "Нови правци на војување" (1940), "Слободата е нашето оружје" (1941), "Победничка политика" (1941), "Народна војна" (1942) и други.